



# СЛУЖ

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

2

Službeni vesnik SR  
Makedonije

91001 Skopje  
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватско-српски, словенчки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 30 септември 1988

БЕЛГРАД

БРОЈ 57

ГОД. XLIV

Цена на овој број е 1.900 динари. – Аконтација на претплатата за 1988 година изнесува 33.300 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

740.

Врз основа на член 185 став 2 во врска со чл. 58 и 414 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ**

#### Член 1

Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 40/81, 71/81, 11/83, 22/84, 32/84, 66/84, 14/85, 27/85, 43/85, 57/85, 62/85, 14/86, 59/86, 29/87, 41/87, 66/87, 9/88 и 38/88) во член 6 став 6 бројот: „15.000“ се заменува со бројот: „22.000“.

#### Член 2

Во член 15 став 1 бројот: „150.000“ се заменува со бројот: „220.000“.

#### Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 октомври 1988 година.

Е. п. бр. 352  
30 септември 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

741.

Врз основа на член 185 став 2, во врска со чл. 58 и 414 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ**

#### Член 1

Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80,

40/81, 71/81, 11/83, 22/84, 32/84, 66/84, 14/85, 27/85, 43/85, 57/85, 62/85, 14/86, 59/86, 29/87, 41/87, 66/87, 9/88 и 38/88), во член 6 по став 7 се додаваат нови ст. 8 и 9 кои гласат:

„По исклучок, од одредбата на став 6 од овој член на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи износот на дневницата се зголемува за 42,86% и му се признава во материјални трошоци за припадниците на милицијата кои во составот на Здружениот одред извршуваат определени задачи и работи подолго од 24 часа непрекинато.

Ако припадникот на Здружениот одред има обезбедена бесплатна исхрана, на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи му се признаваат во материјални трошоци издатоците за дневници од став 8 на овој член намалени за 30%.

Досегашниот став 8 станува став 10.“

#### Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 349  
15 септември 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

742.

Врз основа на член 5 став 2 и член 8 од Законот за ратификација на Меморандумот за согласноста помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија, потпишан на 29 јануари 1988 година, со измените и дополненијата на Меморандумот постигнати со размена на писма од 23 јуни 1988 година („Службен лист на СФРЈ“ – Меѓународни договори, бр. 7/88), Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

**ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ И ВРАЌАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД СТОКОВНИТЕ КРЕДИТИ ПО БЕНЕФИЦИРАНИ УСЛОВИ, ШТО СЕ ОДОБРЕНИ СО МЕМОРАНДУМОТ ЗА СОГЛАСНОСТА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА, ПОТПИШАН НА 29 ЈАНУАРИ 1988 ГОДИНА**

#### Член 1

Средствата од стоконите кредити по бенефицирани услови што се одобрени со Меморандумот за согласноста помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија, потпишан на 29 јануари 1988 година (во натамошниот текст: Меморандумот) се користат за реализација на развојните проекти во износ од 180 милиони САД долари.

#### Член 2

За избор и рангирање на развојните проекти од член 1 на оваа уредба овластените банки ги користат критериумите од Заедничката методологија за оценување на оп-

штествената и економската оправданост на инвестициите и ефикасноста на инвестирањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 50/87).

При изборот и рангирањето на развојните програми се применуваат и следните квалитативни критериуми, и тоа:

- 1) проширување на соработката со италијанските партнери;
- 2) развој и воведување на високи технологии;
- 3) развој на средните и малите погони;
- 4) користење на бесповратни средства во рамките на техничката соработка;
- 5) истовремено користење на извозни комерцијални кредити.

#### Член 3

Заради известување на потенцијалните корисници и собирање на предлози за развојните проекти во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за користење на средствата што се одобрени со Меморандумот, банкните членки на конзорциумот преку кои се реализира користењето на стоконните кредити по бенефицирани услови распишуваат конкурс.

Конкурсот содржи потребни информации за можностите и условите за користење на кредитите, а особено начинот на поднесување предлог на проект, рокови за собирање на предлози, содржина на предлогот и потребна документација, услови за користење и враќање на кредитите, како и критериуми за избор и рангирање на предлогот на проектите.

#### Член 4

Во подготовката на првата група развојни проекти не е задолжително поднесување на проектна документација предвидена со Заедничката методологија од член 2 на оваа уредба за прединвестиционата фаза.

За првата група развојни проекти конзорциумот на банкните ја подготвува ранг-листата на тие проекти во рок од 90 дена од денот на објавувањето на конкурсот за собирање на предлозите на проекти. По првиот рок за собирање на предлозите на проекти и нивното рангирање, предлозите на проектите и натаму се собираат, а рангирањето се врши тримесечно.

#### Член 5

Конзорциумот на банкните доставува ранг-листа на проекти, со потребна документација до Сојузниот секретаријат за стопанство. Сојузниот секретаријат за стопанство подготвува предлог на листа на проекти врз основа на ранг-листа на проекти, вкупниот износ на расположливи средства за тие намени и степенот на подготовеноста на проектите и му го доставува на Сојузниот извршен совет.

Сојузниот извршен совет го утврдува предлогот на листата на проекти што ѝ се поднесува на Владата на Република Италија.

Проектите од листата на проекти што ќе ја утврди Сојузниот извршен совет мораат да бидат подготвени во форма за доставување до Владата на Република Италија. Предлагачите на проекти, преку конзорциумот на банкните, му ги доставуваат тие проекти на Сојузниот секретаријат за стопанство, заради упатување до Владата на Република Италија.

#### Член 6

Работите во врска со користењето на средствата за реализација на развојните проекти од член 1 на оваа уредба се вршат преку конзорциумот на банкните.

#### Член 7

Банкните членки на конзорциумот одобруваат кредити по бенефицирани услови за развојни проекти во валута во која тие кредити се одобрени за реализација на определени проекти.

#### Член 8

Банкните членки на конзорциумот собираат девизи по отплатите на одобрените кредити по кои се склучени финансиски конвенции со италијанската страна. Тие средства се користат за повторно давање на кредити за развојни проекти, и тоа под исти услови во поглед на височината на каматната стапка по кои е склучен бенефицираниот кредит од Меморандумот и со рок на враќање со кој се обезбедува навремена отплата на кредитот.

#### Член 9

Средствата од стоконните кредити по бенефицирани услови во износ од 80 млрд итл се користат за увоз на опрема, резервни делови, компоненти и полупроизводи што се користат во производството за извоз на конвертибилниот пазар.

#### Член 10

Банката координатор и овластените банки одобруваат кредити од член 9 на оваа уредба во валута во која тие кредити се одобрени за увоз од тој член.

#### Член 11

Највисокиот износ на кредитот од член 9 на оваа уредба по поединечна работа на увоз изнесува 1,500.000 САД долари.

#### Член 12

Банката координатор и овластените банки одобруваат кредити од член 9 на оваа уредба на организациите на здружен труд што ги исполнуваат условите од член 15 на Законот за кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 65/85 и 38/86) и член 193 од Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/85, 9/86, 34/86 и 72/86).

Предност во користењето на средствата на кредитите имаат организациите на здружен труд што остваруваат зголемен извоз на конвертибилното подрачје, извоз преку одобрени извозни програми, поголема стапка на акумулација и коефициент на обрт на средства.

#### Член 13

Банката координатор распишува конкурс за користење на средствата на кредитот од член 9 на оваа одредба, кој содржи: намена на кредитот, најголем износ на кредитот, каматна стапка, рок на отплата, критериуми за рангирање на барања за користење на кредит и начин на учество на конкурсот.

#### Член 14

Барањата за користење на кредит, организациите на здружен труд ѝ ги доставуваат на основната банка, која ги обработува барањата, ја утврдува кредитната способност на организациите на здружен труд и донесува одлука за подобноста на барањето и ѝ го доставува на здружената банка. Здружената банка ги собира барањата од своите членки и ѝ ги доставува на банката координатор на Здружената банка на Хрватска.

#### Член 15

Кога банката координатор ќе добие известување дека кредитот е одобрен, ѝ го доставува на здружената банка на потпис договорот за отстапување (пренос на кредитот). Меѓусебните права и обврски на банката координатор и здружената банка во врска со отстапувањето на кредитот се уредуваат со договор.

#### Член 16

Банката координатор ги собира девизите по отплатите на одобрените кредити, по кои склучила финансиска конвенција со италијанската страна и тие средства ги користи за повторно давање на кредит за исти намени во согласност со чл. 10 и 11 од оваа уредба.

#### Член 17

Со парична казна од 10.000.000 до 45.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд, овластена банка или друго општествено правно лице:

- 1) ако за избор и рангирање на развојните проекти не ги користи критериумите од член 2 на оваа уредба;
- 2) ако девизите собрани по отплатите на одобрените кредити по кои се склучени финансиски конвенции не ги користи за давање на кредит за развојни проекти или дава кредити од тие средства под услови во поглед на височината на каматната стапка различни од условите под кои е

склучен бенефицираниот кредит или со рок на враќање со кој не се обезбедува навремена отплата на кредитот (член 8);

3) ако средствата од стоковните кредити по бенефицирани услови не ги користи за увоз на опрема, резервни делови, компоненти и производи што се користат во производството за извоз на конвертибилниот пазар (член 9);

4) ако одобри кредит во валута различна од онаа во која е одобрен кредитот за увоз од член 9 на оваа уредба или ако износот на кредитот преминува 1,500.000 САД долари (чл. 10 и 11);

5) ако одобри кредит на организација на здружен труд што не ги исполнува условите од член 12 на оваа уредба.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во организацијата на здружен труд, овластената банка или друго општествено правно лице со парична казна од 500.000 до 2.500.000 динари.

#### Член 18

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 350  
8 септември 1988 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

743.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за ратификација на Меморандумот за согласноста меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија, потпишан на 29 јануари 1988 година, со измените и дополненијата на Меморандумот постигнати со размена на писма од 23 јуни 1988 година („Службен лист на СФРЈ“ - Меѓународни договори, бр. 7/88), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОДОБРЕНИ СО МЕМОРАНДУМОТ ЗА СОГЛАСНОСТА МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА, ПОТПИШАН НА 29 ЈАНУАРИ 1988 ГОДИНА, ЗАРАДИ УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКАТА СОРАБОТКА**

1. Со оваа одлука се уредуваат начинот и постапката за предлагање предлози на проекти и начинот на користење на средствата одобрени со Меморандумот за согласноста меѓу СФРЈ и Република Италија.

Предлози на проекти можат да поднесуваат научно-истражувачки и истражувачко-развојни организации на здружен труд, високошколски организации (факултети и високи школи) преку републичките, односно покраинските органи на управата надлежни за работи на науката и технологијата, како и сојузните организации и установи чија дејност е битна за технолошкиот развој на Југославија.

2. Предлозите за проектите од точка 1 на оваа одлука мораат да ги исполнуваат следните општи критериуми;

1) да се од рамките на приоритетните правци на технолошкиот развој утврдени во Стратегијата на технолошкиот развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија; информационата технологија; флексибилната производствена технологија и роботика, технологијата на новите материјали, биотехнологијата, енергетската технологија, ласерската технологија, нуклеарната технологија и космичката технологија, како и од областа на биомедицинските истражувања;

2) да не претставуваат оптоварувања за човековата животна и работна средина;

3) да не се во спротивност со целите на јакнењето на одбранбената способност на земјата и општествената самозаштита;

4) во својот конечен резултат да создаваат можност за проширување на научно-технолошката и стопанската соработка со Италија;

3. Субјектите од точка 1 на оваа одлука, пријавите на предлозите за проекти им ги поднесуваат на републичките и покраинските органи на управата надлежни за работи на науката и технологијата што тие органи ги рангираат во согласност со критериумите од оваа одлука.

Сојузниот комитет за наука, технологија и информатика организира подготвување на предлози на проекти во сојузните организации и установи.

4. При рангирањето на предлозите на проекти, приоритет имаат проектите што:

1) претставуваат продолжение и проширување на научната, технолошката и стопанската соработка со италијанскиот партнер;

2) имаат договорен италијански партнер како учесник во заедничкиот проект;

3) сметаат на определен италијански партнер како можен учесник во заедничкиот проект;

4) вклучуваат поголема сопствена партиципација;

5) предвидуваат набавка на опрема од италијанско потекло;

6) предвидуваат образование на нашите кадри во Италија;

7) предвидуваат користење услуги на италијанските експерти;

8) не бараат големо финансирање од италијанската страна (помалку од 2 милијарди италијански лири);

9) даваат поголема гаранција за поквалитетно и успешно завршување на проектот и користење на средствата.

5. Пријавата на проектот треба да ги содржи следните податоци;

А. За предлагачот:

1) назив на предлагачот, име на задолженото лице, адреса, број на телексот и број на телефонот;

2) деловниот резултат - биланс на успехот во 1987 година (копија од оригиналот заверен од СОК);

3) амортизација на научноистражувачката опрема во 1987 година;

4) вкупниот број на вработени и вработени со научно-истражувачко или стручно звање во смисла на републичките, односно покраинските прописи за звањата.

Б. За проектот:

(1) називот на проектот;

(2) мотивот за засновање на проектот со оценка на состојбата кај нас и во светот во областа на која и припаѓа проектот (најмногу половина страница);

(3) описот на предметот односно областа на истражување и поврзаноста со други предмети, односно области на истражувањето (најмногу половина страница);

(4) институцијата, седиштето и видот на дејноста, на договорениот или префериран италијански учесник во проектот (во името на водечкиот италијански истражувач на заедничкиот проект);

(5) начинот на соработка со италијанскиот партнер, како и оценка на меѓузависноста на југословенскиот и италијанскиот дел на проектот (најмногу половина страница);

(6) гледање на предлагачот како реализацијата на предложениот проект ќе влијае на продолжување на научната, технолошката и стопанската соработка со Италија;

(7) називот, седиштето и видот на дејноста на евентуални домашни организации што, покрај предлагачот, ќе учествуваат во проектот;

(8) прегледот на опремата што треба да се набави од средства на италијанската помош за реализација на проектот (назив на опремата и вредност во италијански лири), и тоа:

- за опрема од италијанско потекло (или од кооперација на Италија со земјите на ЕЕЗ);

- за домашна опрема (пресметано во италијански лири по курсот на денот означен во формуларот од точка 7 став 1 на оваа одлука);

(9) височината на средствата за ангажирање на експерти;

(10) бројот на италијански експерти и нивната специјалност и ангажираност во неделите, за помош во реализација на проектот, а на сметка на средствата од италијанската помош;

(11) височината на средствата за школување и специјализација на кадрите во Италија;

(12) податоци за потребните специјализации или школувања на наши стручњаци во Италија (бројот, степе-

нот на усовршување, структурата, должината, периодот, установа каде што ќе биде извршена специјализацијата и др.), на сметка на средствата од италијанската помош;

(13) евентуални други специфични форми на италијанска помош за реализација на проектот;

(14) план на работите до завршување на проектите (мрежен дијаграм) со означени главни контролни настани;

(15) структура на работата врз проектот;

(16) образложение на влијанието на резултатите на проектот на животната и работната средина на луѓето;

(17) преземените мерки за утврдување на влијанието на проектот на одбранбената способност на земјата и општествената самозаштита;

(18) рекапитулација на трошоците;

(19) извори на средствата;

(20) план за реализација на италијанската помош;

(21) опис на резултатите од проектот (патентот, техничката и технолошка документација, иновационата мостра или моделот, прототипот, пилотот на постројката, новиот генотип, резултатот од фундаментални, применети истражувања и сл.).

6. Сојузниот комитет за наука, технологија и информатика го изработува образецот за единствено подготвување на предлогот на проектите, што ги содржи податоци од точка 5 на оваа одлука и им го доставува на републичките и покраинските органи на управата надлежни за работи на науката и технологијата.

Републичките и покраинските органи на управата надлежни за работи на науката и технологијата во соработка со другите надлежни органи, организации и заедници што се занимаваат со научноистражувачки и со истражувачко-развојни дејности или се надлежни за работи на науката и технологијата го вршат изборот на проекти од републичките, односно од автономните покраини и нивно рангирање по критериумите од оваа одлука.

Републичките, односно покраинските органи на управата надлежни за работи на науката и технологијата доставуваат листи за предлогот на проектите утврдени на начинот од став 2 на оваа одлука до Сојузниот комитет за наука, технологија и информатика.

7. Сојузниот комитет за наука, технологија и информатика му предлага на Сојузниот извршен совет единствена листа на проектите што треба да и ја достави на Владата на Република Италија, а најмногу до вкупниот износ што двократно е поголем од одобрените италијански средства. За проектите што ќе ги предложат сојузните организации и установи може да се издвојат најмногу 10% од вкупните средства.

Единствената листа на проектите, од став 1 на оваа точка, се утврдува врз основа на иновациониот потенцијал на републиката, односно на автономната покраина, така што вкупните средства за проекти од одредени републики, односно покраини и бројот на проекти во рамките на тие средства се определуваат според процентуалното учество на иновациониот потенцијал на републиката односно на покраината во иновациониот потенцијал на Југославија.

Иновациониот потенцијал, во смисла на став 2 од оваа точка, се утврдува по бројот на наставници, доктори на науки, магистри на науки и специјалисти и истражувачи, на факултети и организации и единици на научноистражувачки и истражувачко-развојни дејности, според официјалните статистички податоци.

Износот на средствата определен на начинот од став 2 на оваа точка се зголемува за неразвиените републики и за САП Косово за 30%.

8. Проектите што и се доставуваат на Владата на Република Италија предлагачите ги преведуваат на соодветен јазик.

9. Проектите за кои со италијанскиот партнер веќе се склучени договори и е затворена финансиската конструкција, не можат да се предлагаат за користење на средствата по оваа одлука.

10. По предлозите на проектите што му се доставени на Сојузниот комитет за наука, технологија и информатика, во согласност со Критериумите и упатствата за вреднување, утврдување на приоритетите и единствено формирање на предлогот на проектите за научно-технолошка соработка со Република Италија, што порано го утврди Сојузниот извршен совет, постапува во согласност со одредбите на оваа одлука.

11. Во согласност со одредбите на оваа одлука се подготвува и се врши избор на проекти заради користење на дополнителни средства во рамките на научно-технолошката соработка со Република Италија кои имаат ист карактер и намена, како средствата од оваа одлука.

12. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п.бр. 351

8 септември 1988 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

744.

Врз основа на член 50 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86 и 28/88), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ ОДОБРУВАЊЕ УВОЗ НА СТОКИ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА, ОДНОСНО СО СНИЖЕНА СТАПКА НА ЦАРИНАТА ЗАРАДИ ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ЗА ИЗВОЗ**

1. Со оваа одлука се утврдуваат критериумите за одобрување увоз на стоки без плаќање на царина, односно со снижена стапка на царина, што ќе се употребат во производството на стоки за извоз, во согласност со целите на тековната економска политика утврдени во годишните резолуции за политиката на остварување на среднорочниот општествен план на Југославија за тековната година.

Критериумите од став 1 на оваа точка се:

1) на увозот на сировини, репродукционен материјал и на делови за вградување (во натамошниот текст: стоки) што ќе се употребат во целост во производството на стоки за извоз, не се плаќа царина, под услов наплатата на извезените стоки да се врши во конвертибилна валута, која според пропишаните рокови се внесува во земјата, со тоа што вредноста на извезените стоки да е поголема за 30% од вредноста на стоките што се увезени за нивно производство.

2) на увозот на стоки по основ на договор за долгорочна производствена кооперација, што во целост ќе се употребат во производството за извоз, на увозот на стоки од клириншкото подрачје заради производство на стоки за извоз на клириншкото подрачје и на увозот на стоки заради производство на стоки за извоз на конвертибилното подрачје, а кој се наплатува со увоз на стоки, стапката на царината ќе се снижи за 50% од стапката на царината пропишана во Царинската тарифа.

2. Организацијата на здружен труд може да увезе стоки без плаќање на царина врз основа на точка 1 одредба под 1 на оваа одлука, со тоа што за вредноста на извезените стоки да не го користи правото на враќање на царината и на увозните давачки во согласност со прописот со кој се уредува правото на враќање на царината и на увозните давачки.

Организацијата на здружен труд може да увезе стоки по снижена стапка на царината врз основа на точка 1 одредба под 2 на оваа одлука, со тоа што за вредноста на извезените стоки да оствари 50% од правото на враќање на царината и на другите увозни давачки.

3. Организацијата на здружен труд е должна со барањето за остварување на правото од точка 1 на оваа одлука, што му го поднесува на сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите, да поднесе договор за склучената работа, пријава за склучениот договор за увоз и пријава за склучениот договор за извоз што ги заверила овластената банка, спецификација на стоките што се увезуваат, со количините и вредностите за секои стоки поединечно, и спецификација на стоките што се извезуваат, според тарифните броеви и тарифните ознаки на Царинската тарифа.

Ако за вршење на определена надворешнотрговска работа е потребно одобрение или согласност од над-

лежниот сојузен орган, со барањето се поднесува и одобреное односно согласност.

4. Функционерот што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите, во спогодба со функционерот што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работите на економските односи со странство, а по потреба и по претходно прибавено мислење од функционерите кои раководат со други сојузни органи, донесува решение за ослободување од плаќање на царината односно за снижување на царината на увозот на стоки наменети за производство на стоки за извоз, во рок од 30 дена од денот на уредно поднесеното барање и документацијата од точка 3 на оваа одлука.

5. Евиденција за увозот и извозот на стоки по поединечно решение води Сојузната управа за царини врз основа на податоците од увозните и извозните царински декларации.

6. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила престанува да важи Одлука за критериумите што ќе се применуваат при донесувањето на решение за рамплисман („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/79).

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 348

27 септември 1988 година

Белград

#### Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

745.

Врз основа на член 9 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 31/88 и 46/88), сојузниот секретар за финансии пропишува

### ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТРОШУВАЧКА И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИ

#### Член 1

Во Правилникот за начинот на утврдување на дозволеното ниво на средствата за потрошувачка и за начинот на пресметка на вишоците на приходи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88 и 49/88) во член 2 на крајот на став 1 се додава реченицата, која гласи: „Утврдувањето на повеќе односно на помалку остварените приходи од дозволеното ниво во односниот период на 1987 година се врши по стапка на споредлив доход за период јануари-март 1987 година”.

#### Член 2

Во член 3 зборовите: „30 септември и 31 декември 1987 година и 30 јуни, 30 септември” се заменуваат со зборовите: „31 август, 30 септември, 31 октомври, 30 ноември и 31 декември 1987 година и 30 јуни, 31 август, 30 септември, 30 октомври, 30 ноември”.

#### Член 3

Во член 6 став 1 зборовите: „за изградба на автопат” се бришат, по зборовите: „увозни давачки” се додаваат записка и зборовите: „како и за други интервенции во стопанството”, а по зборовите: „корисниците на средства” се додаваат зборовите: „– 849, и други пропишани сметки преку кои се финансираат односните намени.”

#### Член 4

Во член 8 став 1 зборовите: „30 септември и 31 декември 1987 година и 30 јуни, 30 септември” се заменуваат со зборовите: „31 август, 30 септември, 31 октомври, 30 ноември и 31 декември 1987 година и 30 јуни, 31 август, 30 септември, 31 октомври, 30 ноември.”

Во став 2 на крајот на одредбата под 1 знакот точка и записка се заменува со точка и се додава реченицата: „Во колоните 4 и 5 се намалува состојбата за износот на утврдениот вишок на приходи за односниот период;”

#### Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 6-7114

28 септември 1988 година

Белград

Заменик  
на Сојузниот секретар за  
финансии,  
Вук Огњановиќ, с. р.

746.

Врз основа на член 81 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), во спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална политика, а по прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за стопанство и Сојузниот комитет за земјоделство, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### ПРАВИЛНИК

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИТАТА, МЕЛНИЧКИТЕ И ПЕКАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИ, ТЕСТЕНИНИТЕ И БРЗО СМРЗНАТИТЕ ТЕСТА

#### Член 1

Во Правилникот за квалитетот на житата, мелничките и пекарските производи, тестенините и брзо смрзнатите теста („Службен лист на СФРЈ”, бр. 53/83) во член 50 став 1 точка 2 по зборовите: „од типот 800” се додаваат записка и зборовите: „од типот 850”.

Во став 3 по точка 3 се додава нова точка 4, која гласи:

„4) брашно од типот 850 – од 0,80% до 0,90%.”  
Досегашните точ. 4 до 9 стануваат точ. 5 до 10.

#### Член 2

Во член 51, по точка 3, се додава нова точка 4, која гласи:

„4) на брашно од типот „850” – до 3,2;.”  
Досегашните точ. 4 до 9 стануваат точ. 5 до 10.

#### Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/141

16 август 1988 година

Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

747.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ХАРТИЈА, КАРТОН И ЛЕПЕНКА

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за хартија, картон и лепенка кој го има следниот назив и ознака:

Хартија, картон и лепенка. Натрон-хартија за вреќи. Технички услови — — JUS. H.N.4.021

## Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на хартија, картон и лепенка што ќе се произведат односно увезат од денот на влугувањето на овој правилник во сила.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила во истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/148  
9 септември 1988 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

748.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА РАДИО- КОМУНИКАЦИИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за радиокомуникации кој го има следниот назив и ознака:

Радиокомуникации. Карактеристики на телевизискиот испитен сигнал на вертикални пруги во боја ————— JUS. N.N6.017

## Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на радиокомуникации од денот на влугувањето на овој правилник во сила.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/147  
9 септември 1988 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

749.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАДИО- ФРЕКВЕНЦИСКИ ПРЕЧКИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските

стандарди за радиофреквенциски пречки кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Радиофреквенциски пречки. Инструменти, опрема и основни методи за мерење на радиофреквенциски пречки во опсег од 10 kHz до 1000 MHz — — — — — JUS. N.N0.908
- 2) Радиофреквенциски пречки. Опрема за информациозна техника. Гранични вредности на пречките — — — — — JUS. N.N0.929
- 3) Радиофреквенциски пречки. Опрема за информациозна техника. Постапка за мерење на пречки — — — — — JUS. N.N0.930
- 4) Радиофреквенциски пречки. Термини и дефиниции — — — — — JUS. N.N0.931
- 5) Радиофреквенциски пречки. Радиофреквенциски пречки од радиодифузни приемници и додатни уреди. Гранични вредности — — — — — JUS. N.N0.932
- 6) Радиофреквенциски пречки. Радиофреквенциски пречки од радиодифузни приемници и додатни уреди. Методи на мерење — — — — — JUS. N.N0.933
- 7) Радиофреквенциски пречки. Проверка на усогласеноста на граничните вредности при испитувања во сервиско производство — — — — — JUS. N.N0.934
- 8) Радиофреквенциски пречки. Радиодифузни приемници и додатни уреди. Имуност. Гранични вредности — — — — — JUS. N.N0.942
- 9) Радиофреквенциски пречки. Радиодифузни приемници и додатни уреди. Имуност. Методи на мерење — — — — — JUS. N.N0.943
- 10) Радиофреквенциски пречки. Радиодифузни приемници и додатни уреди. Имуност. Методи на мерење. Единица за спрега и нископропустлив филтер — — — — — JUS. N.N0.944
- 11) Радиофреквенциски пречки. Радиодифузни приемници и додатни уреди. Имуност. Методи на мерење. Изработка на отворен лентест вод — — — — — JUS. N.N0.945
- 12) Радиофреквенциски пречки. Радиодифузни приемници и додатни уреди. Имуност. Методи на мерење. Баждарење на отворен лентест вод — — — — — JUS. N.N0.946
- 13) Радиофреквенциски пречки. Радиодифузни приемници и додатни уреди. Имуност. Методи на мерење. Карактеристики на филтерот и мрежата за пондерација — — — — — JUS. N.N0.947

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат и на радиодифузни приемници и додатни уреди што се увезуваат поединечно за сметка на граѓани од денот на влугувањето на овој правилник во сила.

## Член 4

Со денот на влугувањето во овој правилник во сила престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Апаратура за мерење на радиопречки во подрачје од 100 kHz до 300 MHz — — — — — JUS. N.N0.903
  - 2) Упатство за мерење на полето на радиопречките — — — — — JUS. N.N0.905
  - 3) Сузбивање на радио-опречки. Радио-опречки од радио и телевизиски приемници — — — — — JUS. N.N0.906
  - 4) Сузбивање на радио-пречки. Радио-пречки од радио и телевизиски приемници. Методи на мерење — — — — — JUS. N.N0.907
- донесени со Решението за југословенските стандарди од

областа на електрониката и телекомуникациите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/72).

#### Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/146  
9 септември 1988 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

750.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### ПРАВИЛНИК

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ЦЕВКИ

##### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за електронски цевки кои ги имаат следните називи и ознаки:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) Електронски цевки. Методи за мерење на електричните карактеристики на ТВ катодни цевки за црно-бела слика — — | JUS. N.R1.161 |
| 2) Електронски цевки. Методи за мерење на електричните карактеристики на ТВ катодни цевки за слика во боја — — — | JUS. N.R1.162 |
| 3) ТВ катодни цевки за слика во боја, тип 30 АХ. Механички карактеристики —                                      | JUS. N.R1.171 |
| 4) ТВ катодни цевки за слика во боја, тип 30 АХ. Електрични карактеристики. Гранични вредности — — — — —         | JUS. N.R1.172 |
| 5) ТВ катодни цевки за слика во боја, тип 30 АХ. Услови на квалитетот — — —                                      | JUS. N.R1.173 |
| 6) ТВ катодни цевки за слика во боја, тип 30 АХ. Механички карактеристики на уклонската единица — — — — —        | JUS. N.R1.174 |
| 7) ТВ катодни цевки за слика во боја, тип 30 АХ. Електрични карактеристики на уклонската единица — — — — —       | JUS. N.R1.175 |

##### Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

##### Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на електронски цевки што ќе се производат односно увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

##### Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”,

Бр. 07-93/149  
9 септември 1988 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

751.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација донесува

### ПРАВИЛНИК

#### ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕРЕН И КОНТРОЛЕН АЛАТ

##### Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенските стандарди за мерен и контролен алат („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 21/60).

##### Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/153  
16 септември 1988 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

752.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85 и 49/87), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 29 септември 1988 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА

1. Во Одлуката за износот на месечниот надомест на трошоците за вршење на функцијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/85, 9/86, 43/86, 13/87, 65/87, 9/88 и 33/88) во точка 1 износот: „75.000” се заменува со износот: „110.000”.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”, а се применува од 1 октомври 1988 година.

Бр. 114-46/88-013  
29 септември 1988 година  
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,  
Методи Зврцинов, с. р.

753.

Врз основа на член 22 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85, 43/86 и 49/87), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 29 септември 1988 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Во Одлуката за износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/85, 9/86, 54/86, 29/87, 65/87, 9/88 и 33/88) во точка 1 износот: „150.000” се заменува со износот: „220.000”.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”, а се применува од 1 октомври 1988 година.

Бр. 114-47/88-013  
29 септември 1988 година  
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,  
Методи Зврцинов, с. р.

754.

Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/75, 16/77, 69/79, 13/83, 12/85, 43/86 и 49/87) и член 5 од Одлуката за надоместите на личните доходи и на другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 29 септември 1988 година донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Во Одлуката за износот на дневниците на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/86, 44/86, 13/87, 65/87, 9/88 и 33/88) во точ. 1 и 2 износот: „15.000” се заменува со износот: „22.000”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 114-45/88-013  
29 септември 1988 година  
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,  
Методи Зврцинов, с. р.

755.

Врз основа на член 52 став 3 од Законот за здружување во Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/86 и 43/87), Собранието на Стопанската комора на Југославија на XVIII седница, одржана на 29 септември 1988 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА И НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1988 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување на основницата и на стапката на придонесот на Стопанската комора на Југославија за 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/88) во точка 1 бројот: „0,782”, се заменува со бројот: „0,704”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Број: 0210/190а  
29 септември 1988 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на  
Стопанската комора на  
Југославија,  
Војо Крешки, с. р.

756.

Врз основа на член 44 став 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕЛЕЖЈА НА КОВАНИТЕ ПАРИ ВО АПОЕНИ ОД 10, 20, 50 И 100 ДИНАРИ

1. Кованите пари во апоени од 10, 20, 50 и 100 динари

се изработени од легура која се состои од: 75% бакар, 4% никел и 21% цинк.

2. Одделните апоени на ковани пари од точка 1 на оваа одлука ја имаат следната маса и пречник, и тоа:

1) апоенот од 10 динари – маса 2,5 g и пречник 17 mm;

2) апоенот од 20 динари – маса 3,2 g и пречник 19 mm;

3) апоенот од 50 динари – маса 3,9 g и пречник 21 mm;

4) апоенот од 100 динари – маса 5,4 g и пречник 24 mm.

Дозволено е отстапување од масата на секое одделно парче ковани пари до 5% над или под тежините наведени во став 1 на оваа точка.

3. Изгледот од лицето на сите апоени на ковани пари од точка 1 на оваа одлука е следниот: во средината е грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, околу грбот кружно е испишан називот: „СФР Југославија”, со кирилица и латиница, а сето заедно е компонирано во квадратна површина која со своите агли ја допира рамковната линија на парите. Под грбот, во просторот меѓу квадратот и рамковната линија на парите, стои годината на ковањето.

4. Изгледот од грбот на сите апоени на ковани пари од точка 1 на оваа одлука е следниот: во средината е бројната ознака на вредноста вкомпонирана во квадратна површина. Во просторите меѓу квадратот и рамковната линија се испишани зборовите: „динара” со кирилица и латиница, „динарјев” со латиница и „динари” со кирилица.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 102  
26 септември 1988 година  
Белград

Го заменува претседателот  
на Советот на гувернерите  
заменик-гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Слободан Станојевиќ, с. р.

757.

Врз основа на член 6а став 3 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/73, 9/76 и 63/86), директорот на Сојузниот завод за здравствена заштита донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ СТАТИСТИЧКИ СТАНДАРДИ ЗА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ИСПРАВНОСТ НА ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ И НА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА

1. Со ова решение се утврдуваат единствените статистички стандарди (методолошки основи на истражувањето, организација на истражувањето) и инструменти за спроведување на истражувањето, за годишниот извештај за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба чишто содржини се утврдени со Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 76/85) оддел Статистика во областа на здравството, точка 7.

2. Единствените статистички стандарди за спроведување на статистичкото истражување, од точка 1 на ова решение, се отпечатени кон ова решение и се негов составен дел.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Бр. 2/22  
16 јуни 1988 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
здравствена заштита,  
д-р Бранко Почек, с. р.



## I. МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

### 1. Цел и предмет на истражувањето

Со годишниот извештај за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба се обезбедуваат основните податоци врз основа на кои може да се даде оценка за намирниците од домашно производство што ги користи населението во прометот за тоа каква е хигенската исправност на намирниците што се увезуваат. Веродостојноста на оцената е дотолку поголема доколку е поголем бројот на мострите, што повеќе има релевантни показатели и што е поголема територијата од која се земаат мостри.

Податоците собрани со ова истражување се користат за:

1) следење и проучување на здравствената исправност на намирниците и на предметите за општа употреба во интерес за обезбедување и унапредување на квалитетот и во интерес за заштита на потрошувачите од болести и хемиски агенси што се пренесуваат по тој пат;

2) оценка на спроведувањето на пропишаниот систем за контрола на здравствената исправност на намирниците и на предметите за општа употреба на нивото на општина, СР, САП и СФРЈ;

3) унапредување на нормативите со кои ќе се гарантира максимална заштита на здравјето на луѓето.

Податоците од ова истражување им служат на стручните институции во областа на здравството и на други институции што се занимаваат со проучување и анализа на здравствената состојба на населението, здравствената исправност на намирниците и на предметите за општа употреба и на органите на управата надлежни за спроведување на здравствениот надзор над животните намирници и на предметите за општа употреба.

### 2. Содржина на истражувањето

Со ова истражување се собираат податоци за:

1) кадровската структура на работниците вработени во лаборатории на здравствени работни организации или во лаборатории на други организации што се занимаваат со проблематиката на животните намирници и на предметите за општа употреба (врз основа на тие податоци се заклучува колку лабораториите стручно се оспособени за изведување на сè посложните хемиски испитувања, како што се пестициди, метали, хормони, микотоксини, антибиотици и други);

2) микробиолошката исправност на намирниците и на предметите за општа употреба од домашно производство по основните групи на тие производи, и тоа: во индустриското производство, прометот и занаетството;

3) микробиолошката исправност на намирниците и на предметите за општа употреба од увоз по основните групи на тие производи што се испитуваат;

4) хемиската исправност на намирниците од домашно производство по основните групи на намирници чиишто мостри се земени во индустриското производство, во прометот и во занаетското производство;

5) хемиската исправност на намирниците од увоз по основните групи намирници што се анализирани во лабораториите;

6) хемиската исправност на предметите за општа употреба од домашно производство, по основните групи на тие производи, чиишто мостри се земени во индустриско производство, во прометот и во занаетското производство;

7) хемиската исправност на предметите за општа употреба што се увезуваат.

### 3. Единица на истражување (посматрање)

Единица на истражување е секоја мостра на намирница и на предмети за општа употреба испитувана во лаборатории на здравствени организации и други овластени организации на здружен труд заради утврдување на здравствената исправност.

Мострите што ѝ се доставуваат на лабораторијата претставуваат репрезентативна мостра на стоките што треба да се испитаат и што ги произвел еден производител, која е во еднообразно пакување, има исти ознаки, истовремено е испорачана и има униформен квалитет.

Постапката за земање мостри на намирници и на предмети за општа употреба е утврдена во Упатството за

начинот на земање мостри за вршење анализи и суперанализи на намирници и предмети за општа употреба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 60/78).

Со измените и дополненијата на Законот за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/85), е нормиран бројот на мостри што треба да се анализира на 1.000 жители, па е создаден основен принцип за изработка на систематска контрола за здравствената исправност на прехранбените производи.

### 4. Извештајни единици

Извештај за здравствената исправност на намирниците и на предметите за општа употреба поднесуваат здравствените и други организации надвор од здравството, кои врз основа на републичките и покраинските прописи се овластени за вршење и испитување (анализа) на здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба.

### 5. Собирање на податоци (метод, време, извор)

Тримесечен извештај за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба извештајните единици му доставуваат на регионалниот завод за здравствена заштита, односно на надлежната статистичка организација во областа на здравството за таа територија. Регионалните заводи му доставуваат податоци на републичкиот или на покраинскиот завод за здравствена заштита. Податоци се даваат со состојбата до: 31 март, 30 јуни, 30 септември и 31 декември.

Републичките и покраинските заводи за здравствена заштита му доставуваат збирен извештај на Сојузниот завод за здравствена заштита до 30 април во календарската година за претходната година.

Извор на податоци за составување на извештај се книгите, протоколите или другите средства за водење на евиденција определена со прописи на надлежниот републички, односно покраински орган.

### 6. Дефиниции на основните поими и обележја

Под животна намирница се подразбира сè што се употребува за храна или пијалак во преработена или непреработена состојба, како и зачини, бои и сите други материји што им се додаваат на намирниците заради конзервирање, подобрување на изгледот, вкусот или мирисот, збогатување или постигање на некое друго својство.

Под предмети за општа употреба се подразбираат: садови, прибор и амбалажа за намирниците; детски играчки; средства за одржување на лична хигиена, нега и разубавување на лицето и телото; средства за одржување на чистотија во домаќинството; тутун, тутунски преработки и прибор за пушење.

Под намирници и предмети за општа употреба од домашно производство се подразбираат освен домашните производи, и намирниците и предметите за општа употреба што се увезени, а се земени од објектите на малопродажната мрежа и од магацините на готови стоки.

Под намирници и предмети за општа употреба од увоз, се подразбираат намирници и предмети за општа употреба увезени во нашата земја, кои под санитарен надзор на сојузниот орган на управата надлежен за работи на здравството, преку сојузните санитарни инспектори, земени на границата на СФРЈ.

Под мостра се подразбира определена количина намирници или предмети за општа употреба што е доволна за вршење на определени микробиолошки или хемиски анализи. Најмалата количина од мострата на одделни намирници и најмалата количина од одделна мостра на предмети за општа употреба е определена во Упатството за начинот на земање мостри за вршење анализи и суперанализи на намирници и предмети за општа употреба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 60/78).

### Вид на намирници и предмети за општа употреба

Одделни групи намирници и предмети за општа употреба од ред. бр. 1 до 24 во претколоната на табелите 2, 3, 4 и 5 опфаќаат:

1) млеко: сурово, пастеризирано, стерилизирано, варено;

2) производи од млеко: кисело млеко и јогурт, млечни напитки и ферментирани млечни напитки, згуснато млеко, млеко во прав, павлака, млечна маст од сурутка, путер, масло, кајмак, сирење, сурутка и сурутка во прав, млечен пудинг, млечен крем и др.;

3) месо: сурово месо, мелено сурово месо, обликувано млено сурово месо, замрзнато месо, (добиток, кокошки и дивеч);

4) производи од месо: трајни колбаси, полутрајни колбаси, барени колбаси, колбаси за печење, варени колбаси, конзерви од месо, јадења во лименки, (конзерви произведени од месо, дроб или производи од месо, со зеленчук или без зеленчук, јајца и други додатни состојки) колбаси во лименки, готови замрзнати јадења, (термички обработени и замрзнати производи добиени од сите видови месо, освен месо од чапункари, дроб или производи од месо, со зеленчук или без зеленчук или други намирници од животно или растително потекло и додатни состојки), суво-меснати производи, сланина и слично;

5) риби, школки и ракови: морска и слатководна риба, ракови, школки и морски ежови, жаби, желки, полжави, замрзната риба и слично;

6) производи од риба: рибини конзерви, рибини полу-конзерви, чадена риба, сушена риба, производи од ракови, школки и морски ежови, производи од жаби, желки и полжави и слично;

7) јајца и производи од јајца: јајца во лушпа, јајца во прав и замрзнати кршени јајца;

8) жита, легуминози и брашна: пченица, рж, јачмен, овес, пченка, ориз, просо, сочиво, соја, грав во зрно и нивни мелнички производи итн.;

9) леб, тестенини и кекс: разни видови леб и печива, тестенини без додаток и слични производи како што се: листови за пати, млинци, смеси за похување на месо и риба, чајно печиво, полнет кекс, медањаци, вафел производи, трајни солени печива итн.;

10) колачиња: бисквити, масни бисквити, колачиња од кисело тесто, колачиња од лиснато тесто, трајни слатки колачи, слатки итн.;

11) шеќер, бонбони, чоколада и мед: конзумен шеќер, скроб и производи од скроб, бонбонски производи, крем-пире производи, какао-производи и мед;

12) детска храна и диететски намирници – наменети за исхрана на лица кај кои е изменет или растроен нормалниот процес на асимилацијата или метаболизмот или исхрана на лица кај кои е потребно да се постигне определено дејство со контролирана употреба на намирници, а што поради посебен состав или изменети физички, хемиски, биолошки или други својства во процесот на производството битно се разликуваат од другите намирници од ист вид, согласно со Правилникот за условите во поглед на здравствената исправност на диететските намирници што можат да се пуштаат во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/85);

13) овошје и производи од овошје: плодови од различни видови овошје – од умерено топлиот, суптропскиот и тропскиот појас, замрзнато овошје, пастеризирано овошје, овошен сок, овошен сируп, компот, слатко, џем, мармелада, пекмец, овошно желе, кандирано овошје, сушено овошје, други производи од овошје, пектински препарати итн.;

14) зеленчук и производи од зеленчук: плодови и други делови за јадења од градинарски растенија, како што се лисја, главици, луковници, кртоли, корења, мешунки и стебло наменето за човечка исхрана, печурки, замрзнат зеленчук, стерилизиран зеленчук, пастеризиран зеленчук, марилиран зеленчук, сушен зеленчук, други производи од зеленчук, печурки, конзервирани, со топлота, маринарни печурки, сушени печурки и други производи од печурки и слично;

15) масти и масла: животински и растителни масла, маргарин, мајонез и производи слични на мајонезот;

16) адитиви и мирудии што им се додаваат на прехранбените производи заради продолжување на нивното траење, односно одржување и подобрување на биолошката вредност, за подобар изглед, вкус и мирис и полесна технолошка постапка при производството или употребата. Како адитиви се сметаат: средствата за конзервирање, антиоксиданси, синергисти, бои за бојосување на прехранбени производи, вештачки средства за засладување, аромати, емулгатори, биолошки активни супстанции, средства за

врзување и згрутчување, како и средства за спречување на згрутчување.

Мирудии се производи од растително потекло со својствен мирис и вкус што им се додаваат на прехранбените производи и на пијалаци заради подобрување на нивниот мирис и вкус или заради подобра сварливост, како што се црн пипер, џимет, ловор, ким, лук и кромид, синап, шафран, мускатово оревче, магнонос, рузмарин, ванила и др.

Во оваа група намирници ќе се распоредат: сенф, натриум-глутаминат, кујнска сол, сол за саламурате, концентрати за супа, пекарски квасец, прашок за печиво, прашок за пудинг, оцет и разблажена десетпроцентна оцетна киселина;

17) кафе, какао и чаеви: сурово, пржено и мелено кафе, сурогати од кафе, какао зрна, чај (кинески, руски, јава, индиски, цејлонски и сл.), домашен чај од суво овошје, шипинки, зеленчук, лисја од капинка, јаготки и малинки и од други растенија и мешаница од домашен чај;

18) алкохолни пијалаци: природна ракија, жестоки алкохолни пијалаци, ликери, други алкохолни пијалаци и пиво;

19) безалкохолни пијалаци: безалкохолно пиво, овежителни газирани безалкохолни пијалаци, ароматизирани сирупи, сода вода, мраз кој служи за непосредна потрошувачка или доаѓа во непосреден допир со намирници;

20) сладолед: млечен сладолед, млечен сладолед со јајца, крем сладолед, крем сладолед со јајца, сладолед од павлака, сладолед од павлака со јајца, овошен сладолед, ароматизиран сладолед, овошен крем-сладолед, ароматизиран крем сладолед, сладолед за дијабетичари;

21) готови јадења – производи до месо и дроб со или без додатоци, како и производи од намирници од растително потекло со додаток или без додаток на месо (термички обработени) во ресторани и други објекти;

22) друго: намирници што според овој состав не можат да се сместат во никоја друга група намирници на пример: сирила, млекарска култура, прашок за сладолед и др.;

23) садови и прибор за еднократна употреба – предмети за општа употреба што пред употребата не се чистат, не се мијат, не се дезинфикуваат ниту се стерилизираат.

Групите предмети за општа употреба прикажани во табелите 6 и 7 опфаќаат:

1) садови и прибор за животни намирници: метални садови и прибор, емајлирани, глинени, керамички, порцелански и стаклени садови и прибор, цементни и дрвени садови и прибор, прибор од текстил и садови и прибор од вештачки маси;

2) амбалажа за животни намирници – амбалажа од метал, вештачки маси, хартија, стакло дрво и текстил;

3) средства за одржување на лична хигиена, нега и разубавување на лицето и телото: средства за чистење и нега на забите и усната празнина, разубавување и бојосување на усните, очите, интимна хигиена, нега и заштита на кожата, бојосување и разубавување на лицето и телото и парфимирање, дезодоранси и антиперспиранси за миенење и чистење на лицето и телото, бричење и депилација, миенење и нега на косата, бојосување и разубавување на ноктите, бојосување и разубавување на косата;

4) средства за одржување на чистота во домаќинството: средства за миенење и облагородување на текстил, средства за миенење и чистење на тврди површини, средства за миенење и чистење на садови и прибор за јадење и апарати за домаќинство, средства за чистење на обувки, кожни предмети и дамки од текстил, средства за дезинфекција и дезинсекција во домаќинството и освежување на простори;

5) тутунски преработки: цигари, цигарилоси, цигари, сечени (режани) тутун за луле, тутун за цваќање, (цваќанец) и тутун за шмркање (бурмут).

#### Индустриско производство (табели 2, 4 и 6)

Под индустриско производство се подразбира земање на мостри од намирници или од предмети за општа употреба од објекти за индустриско производство во разни фази на технолошкиот процес, како и земање од магацини мостри на готови производи, подготвени за пазарот.

**Промет (табели 2, 4 и 6)**

Под промет се подразбира земање на мостри од намирници или од предмети за општа употреба од објекти на далопродажна мрежа, како што се самопослуги, објекти за општествена исхрана, (куински блок, трпезариски блок), пазари итн.

**Занаетчиско производство (табели 2, 4 и 6)**

Под занаетчиско производство се подразбира земање на намирници и предмети за општа употреба од објекти на малопродажбата, но произведени од индивидуални производители или од самостојни приватни занаетчици.

**Условно употребливи мостри (табела 2)**

Тоа се мостри во кои се најдени бактериски видови чие присуство не е дозволено во намирниците, но кои имаат непроменети органолептички својства, па поради тоа можат да се обработуваат, односно употребуваат како суровина за производство на други намирници, согласно со Правилникот за условите во поглед на микробиолошката исправност на кои мораат да им одговараат животните намирници во прометот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 45/83).

**Состав (табела 4)**

Под состав се подразбира испитување на содржината на основни, хранливи и заштитни состојки во животните намирници, во согласност со прописите за квалитетот на такви намирници, што се донесуваат врз основа на Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88).

**Состав (табела 6)**

Под состав се подразбира хемиското определување на дозволени или недозволени супстанции во предметите за општа употреба во согласност со правилникот за условите во поглед на здравствената исправност на предметите за општа употреба што можат да се пуштаат во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/83).

**Вкупна миграција (табели 6 и 7)**

Под вкупна миграција се подразбира определување на вкупно растворливи органски и неоргански супстанции од предметите за општа употреба.

**Специфична миграција (табели 6 и 7)**

Под специфична миграција се подразбира определувањето на поединечно растворливи токсични супстанции, освен метали од предметите за општа употреба.

**II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО****1. Органи за спроведување на истражувањето и нивните обврски**

Во подготовката и спроведувањето на статистичкото истражување на Извештајот за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба учествуваат Сојузниот завод за здравствена заштита и републичките и покраинските заводи за здравствена заштита.

Сојузниот завод за здравствена заштита ги изработува методологијата и инструментите за спроведување на истражувањето за целата земја; ги обработува податоците за Социјалистичка Федеративна Република Југославија; ги објавува податоците од истражувањето; им доставува податоци на меѓународните организации и на други земји врз основа на утврдените обврски.

Републичките и покраинските заводи за здравствена заштита се грижат за спроведување на истражувањето на својата територија. За таа цел ги вршат и следните работи: учествуваат во изработка на методологијата, составуваат адресар на извештајните единици; контролираат дали сите единици доставиле извештај; ја контролираат точноста и потполноста на податоците во извештајот; вршат логичка контрола на податоците; ги исправаат податоците и ги обработуваат на нивото на својата територија (републиката, односно покраината).

**2. Обработка на податоци и ставање на располагање**

Во републичките и покраинските заводи за здравствена заштита се обработуваат податоци за подрачјата на ре-

публиките, односно на покраините, а во Сојузниот завод за здравствена заштита – податоци за Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Резултатите од обработката на податоците од истражувањето, во форма на табели, Сојузниот завод за здравствена заштита ги публикува во својата годишна публикација – Статистички годишник за народното здравје и здравствената заштита во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

**УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ИСПРАВНОСТ НА НАМИРНИЦИ И ПРЕДМЕТИ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА****Табела 1. Организациони единици и кадри**

Во претколоната на оваа табела се запишува типот на лабораторијата на организацијата на здружен труд, во здравството или надвор од здравството, која врши бактериолошки или хемиски испитувања на намирници и предмети за општа употреба.

Заглавието на оваа табела се однесува на работниците со висока стручна подготовка (колони 1 до 12), со виша стручна подготовка (колони 13 и 14) и со средна стручна подготовка (колони 15 и 16).

**Висока стручна подготовка (колони 1 до 12)**

Овие колони даваат преглед на работниците по профил, што работат во лаборатории за испитување на хигиенската исправност на намирници и предмети за општа употреба.

**Вкупно (колони 1)**

Во оваа колони се запишува вкупниот број на работниците со висока стручна подготовка, без оглед на тоа дали се специјалисти или не. Овој податок се добива со собирање на податоците од колоните 3, 5, 7, 9 и 11.

**Вкупно – од тоа специјалисти (колони 2)**

Во оваа колони се запишува бројот на работниците со висока стручна подготовка што се специјалисти од одредена гранка на медицината (микробиолози) или некои други специјалности (санитарни хемичари, токсиколози и др.). Овој податок се добива со собирање на податоците од колоните 4, 6, 8, 10 и 12.

**Лекари, ветеринари, хемичари, фармацевти и други – вкупно (колони 3, 5, 7, 9 и 11)**

Во овие колони се запишува вкупниот број на лекари (колони 3), ветеринари (колони 5), хемичари (колони 7), фармацевти (колони 9) и други работници со висока стручна подготовка, како што се биолози, агрономи, технолози итн. (колони 11) без оглед на тоа дали се специјалисти или не.

**Лекари, ветеринари, хемичари и фармацевти – од тоа специјалисти (колони 4, 6, 8, 10 и 12)**

Во овие колони се запишува вкупниот број на: лекари специјалисти, микробиолози (колони 4 и 6); дипломирани хемичари-специјалисти санитарни хемичари, токсиколози и др. (колони 8); дипломирани фармацевти специјалисти (колони 10); биолози специјалисти микробиолози, дипломирани агрономи и технолози специјалисти, што работат на испитување на здравствената исправност на намирници и предмети за општа употреба (колони 12).

**Виша стручна подготовка – вкупно техничари (колони 13)**

Во оваа колони се запишува вкупниот број на техничари со виша подготовка.

**Виша стручна подготовка – од тоа здравствени техничари (колони 14)**

Во оваа колони се запишува бројот на здравствените техничари со завршена виша стручна подготовка.

Средна стручна подготовка – вкупно техничари (колони 15)

Во оваа колона се запишува вкупниот број на работници со завршено средно медицинско, хемиско или некое друго средно училиште.

*Средна стручна подготовка – од тоа здравствени техничари (колона 16)*

Во оваа колона се запишува вкупниот број на здравствени техничари со завршена средна стручна подготовка.

*Табела 2. Микробиолошка исправност на намирници и предмети за општа употреба од домашно производство*

Претколоната на оваа табела се однесува на намирници, кои по сличноста на својот биолошки состав се распоредени во групи. На крајот на претколоната, под ред. бр. 23 и 24 се наоѓаат две групи предмети за општа употреба, чии микробиолошки стандарди имаат досега законска подлога. Во оваа табела се распоредуваат и намирници и предмети за општа употреба од увоз, за кои се земени мостри од објекти на малопродажна мрежа.

Заглавието на оваа табела се однесува на вкупниот број прегледани мостри од индустриско производство, промет и занаетчиство и на нивната хигиенска исправност и неисправност, утврдена врз основа на извршената бактериолошка идентификација.

*Број на прегледаните мостри –вкупно (колони 1, 9 и 17)*

Во овие колони се запишува вкупниот број на мострите на намирници и предмети за општа употреба што се мострирани во објекти за индустриско производство (колона 1), од објекти на малопродажна мрежа (колона 9) и од објекти на индивидуални производители и самостојни приватни занаетчии (колона 17).

*Број на прегледаните мостри – бројот не одговара (колони 2, 10 и 18)*

Во овие колони се запишува вкупниот број на мострите што не им одговараат на бараните бактериолошки стандарди, а мострите се земени во објекти: за индустриско производство (колона 2), промет (колона 10) и занаетчиство (колона 18).

*Број на прегледаните мостри – условно употребливи (колони 3, 11 и 19)*

Во овие колони се запишува вкупниот број на мострите чиј бактериолошки наод укажува дека таквите намирници можат да се употребуваат само како суровини за производство на други намирници, а зависно од местото на мострирањето се распоредуваат во колоните 3, 11 и 19.

Неисправни мостри поради наод на – салмонела (колони 4, 12 и 20), коагулаза на позитивни стафилококи (колони 5, 13 и 21), квасници и мувла (колони 6, 14 и 22), инсекти и паразити (колони 7, 15 и 23) и друго (колони 8, 16 и 24).

Во овие колони се запишува вкупниот број на мострите за кои е утврдено дека се неисправни поради наод на наведените микроорганизми, зависно од местото на кое е земена мострата (индустриско производство, промет, занаетчиство). Податоците се запишуваат во соодветните колони. Неисправните мостри поради наод на поголем број микроорганизми, сулфиторедувачки кластридии, протеус-вид, ешерихија коли и др. се распоредуваат во колоните 8, 16 и 24.

*Табела 3. Микробиолошка исправност на намирници и предмети за општа употреба од увоз*

Во оваа табела се внесуваат резултатите од микробиолошките анализи на намирници и предмети за општа употреба, што се увезуваат, а на лабораториски испитувања ги доставила Сојузната санитарна инспекција. Табелата се пополнува на ист начин како што е објаснето за идентичните обележја во табелата 2.

*Табела 4. Хемиска исправност на намирници од домашно производство*

Претколоната на оваа табела се однесува на намирници што по сличноста на својот биолошки состав се рас-

поредени во групи, а потоа на резултатите од анализираните мостри.

Заглавието на оваа табела се однесува на вкупниот број хемиски анализирани мостри и, од тој број, на бројот на мострите што не им одговара на одредбите од прописите за здравствената исправност на намирници и на барањата на прописите за квалитетот на намирниците; на местото на мострирањето на намирниците (колони 2 до 4) и на-видовите хемиски супстанции анализирани во тие мостри (колони 5 до 17).

*Број на прегледаните мостри – вкупно (колона 1)*

Во оваа колона се запишува вкупниот број на мострите на намирниците анализирани во хемиски лаборатории и, од тој број, бројот на мострите за кои е утврдено дека не им одговараат на пропишаните услови за здравствената исправност на намирниците и за пропишаните услови за квалитетот. Податокот се добива со собирање на податоците на колоните 2, 3 и 4.

*Број на прегледаните мостри – од индустриско производство – од промет – од занаетчиство производство (колони 2, 3 и 4).*

Во овие колони се запишува бројот на прегледаните мостри и, од тој број, бројот на неисправните мостри распоредени според местото од кое се земени мострите на намирниците на преглед.

*Пестициди (колона 5)*

Во оваа колона се запишува вкупниот број на мострите на анализирани пестициди и, од тој број, бројот на мострите кај кои содржината на еден или повеќе пестициди е утврдена над дозволеното ниво.

*Адитиви (колона 6)*

Во оваа колона се запишува вкупниот број на мострите во кои е анализирана содржината на адитиви и, од тој број, бројот на мострите во кои е најдена **недозволена** количина на адитиви или адитиви **недозвоени во производството** на тој вид намирници.

*Антибиотици (колона 7)*

Во оваа колона се запишува бројот на мострите во кои е испитувана содржината на антибиотиците и, од тој број, бројот на мострите во кои содржината на антибиотици е докажана со пропишаните или признати методи. Во оваа колона се запишува за намирници од животинско потекло и бројот на мострите анализирани на сулфонамиди и, од тој број, бројот на мострите во кои содржината на сулфонамиди ја преминувала **пропишаната концентрација**.

*Хормони (колона 8)*

Во оваа колона за намирници од животинско потекло се запишува вкупниот број на мострите анализирани на хормони и на супстанции со хормонално дејство и, од тој број, бројот на мострите во кои содржината на тие супстанции е докажана со пропишаните или признати методи.

*Микотоксини (колона 9)*

Во оваа колона се запишува вкупниот број на мострите на намирници анализирани на микотоксини (алфатоксини В<sub>1</sub> G<sub>1</sub>), и др. и, од тој број, бројот на мострите кај кои е утврдено дека содржат алфатоксини над пропишаната норма.

*Метали и неметали – вкупно (колона 10)*

Во оваа колона се запишува вкупниот број на мострите на намирници во кои е испитувана содржината на еден или повеќе метали или неметали и, од тој број, бројот на мострите во кои содржината на метали или неметали ја преминувала пропишаната концентрација.

**Олово, кадмиум, жива и арсен (колони 11, 12, 13 и 14)**

Во овие колони се запишува, посебно за секој метал или неметал, вкупниот број на анализираниите мостри и, од тој број, вкупниот број на мостри во кои содржината на наведените параметри ја преминувала максимално дозволената концентрација (МДК).

**Состав (колона 15)**

Во оваа колона се запишува бројот на мострите кај кои е испитувана содржината на основните хранливи и заштитни состојки и, од тој број, бројот на мострите што не содржат хранливи и заштитни состојки во количините определени со прописите за квалитетот на таквите намирници, а на кои поради тоа им е намалена биолошката вредност.

**Органолептички својства (колона 16)**

Во оваа колона се запишува бројот на мострите кај кои е определувана здравствената исправност на намирниците врз основа на органолептички преглед и, од тој број, бројот на мострите чија што боја, изглед, мирис и вкус, поради хемиските, микробиолошките или другите процеси, се толку изменети што не им одговараат на пропишаните услови.

**Друго (колона 17)**

Во оваа колона се запишува вкупниот број на мострите во кои се анализирани сите други хемиски супстанции што не можат да се распоредат во ниеден друг вид испитувања и, од тој број, бројот на мострите во кои содржината на другите хемиски супстанции не им одговара на бараните нормативи.

**Табела 5. Хемиска исправност на намирници од увоз**

Табелата се пополнува на ист начин како што е објаснето за идентичните обележја на табелата 4.

**Табела 6. Хемиска исправност на предмети за општа употреба од домашно производство**

Претколоната на оваа табела се однесува на групата предмети за општа употреба, како што е дадено во Правилникот за условите во поглед на здравствената исправност на предметите за општа употреба што можат да се пуштаат во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/83) и на резултатите од анализираниите мостри.

Заглавието на оваа табела се однесува на вкупниот број анализирани мостри и, од тој број, на бројот на неисправните мостри (колона 1); на местото од кое се земени мострите на преглед (колони 2, 3 и 4); и на видот поединечни показатели на здравствената исправност на испитуваните мостри (колони 5 до 16).

**Број на прегледаните мостри на предмети за општа употреба – вкупно (колона 1)**

Во оваа колона се запишува вкупниот број на мострите доставени во хемиската лабораторија заради испитување на здравствената исправност и бројот на мострите што не им одговараат на пропишаните услови поради еден или повеќе параметри наведени во заглавието од табелата. Податокот се добива со собирање на колоните 2, 3 и 4.

**Број на прегледаните мостри на предмети за општа употреба – од индустриско производство – од промет, и од заштетно производство (колона 2, 3 и 4)**

Во овие колони се запишува бројот на прегледаните мостри и, од тој број, бројот на мострите што не им одговараат на пропишаните хемиски стандарди, а според местото на мострирањето се распоредуваат во за тоа назначените колони.

**Состав (колона 5)**

Во оваа колона се запишува вкупниот број на мострите во кои е испитувана содржината на дозволените или недозволените супстанции, а во согласност со одредбите од Правилникот за условите во поглед на здравствената исправност на предметите за општа употреба што можат да

се пуштаат во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/83), како и бројот на мострите во кои е докажано користење на недозволените супстанции или присуство на дозволени супстанции над максимално дозволените концентрации.

**Органолептички својства (колона 6)**

Во оваа колона се запишува вкупниот број на мострите со кои се определувани изгледот, бојата, мирисот, вкусот (гума) и однесувањето на предметите за општа употреба при тестирањето (на пр. отпорност на материјалот или бојата спрема модел-растворот и отпаѓање на длакички од детски играчки), како и бројот на мострите чии органолептички својства не им одговараат на пропишаните услови.

**pH вредност (колона 7)**

Во оваа колона се запишува бројот на мострите со кои е определувана концентрацијата на водородните јони, и тоа за групите: средства за одржување на лична хигиена, нега и разубавување на лицето и телото и средства за одржување на чистотија во домаќинството, како и бројот на мострите во кои е утврдено дека pH вредноста не им одговара на бараните нормативи.

**Вкупна миграција (колона 8)**

Во оваа колона се запишува бројот на мострите во кои се анализирани вкупните растворливи органски и неоргански супстанции во тест со раствори и, од тој број, бројот на мострите во кои е утврдено отпуштањето на тие супстанции над пропишаната норма.

**Специфична миграција (колона 9)**

Во оваа колона се запишува бројот на мострите во кои се анализирани поединечни растворливи токсични супстанции, освен метали и, од тој број, бројот на мострите во кои е утврдено отпуштање на токсични супстанции, освен метали, над МДК.

**Метали и неметали – вкупно (колона 10)**

Во оваа колона се запишува вкупниот број на мострите во кои е анализирана содржината и/или отпуштањето на метали и неметали и, од тој број, бројот на мострите во кои е утврдена содржина и/или отпуштањето на метали и неметали над МДК.

**Олово, кадмиум, жива и арсен (колони 11 до 14)**

Во колоните 11, 12, 13 и 14 се запишува бројот на мострите кај кои е определувана содржината и/или специфичната миграција за секој поединечно наведен метал или неметал и, од тој број, бројот на мострите во кои е утврдена содржината и/или отпуштањето на секој поединечен метал или неметал над МДК.

**Пестициди (колона 15)**

Во оваа колона, во рубриката Тутунски преработки, се запишува бројот на мострите во кои се испитувани пестицидите, а под тоа – бројот на мострите во кои е утврдено дека содржината на пестициди е над максимално дозволените концентрации.

**Друго (колона 16)**

Во оваа колона се запишува бројот на мострите во кои се вршени сите други хемиски испитувања што не можат да се распоредат во ниедна друга колона и, од тој број, бројот на мострите во кои наодот на сите други хемиски супстанции, освен параметрите на колоните од 5 до 15, не им одговара на пропишаните нормативи.

**Табела 7. Хемиска исправност на предмети за општа употреба од увоз**

Обележјата на оваа табела, освен обележјата на колоните 2, 3 и 4 на табела 6. Хемиска исправност на предметите за општа употреба од домашно производство, целосно ѝ одговараат на содржината на наведената табела. Затоа оваа табела се пополнува на ист начин како што е дадено во упатството за истите обележја на табела 6.

### III. ИНСТРУМЕНТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ НА ТАБЕЛИТЕ  
ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ИСПРАВНОСТ НА НАМИРНИ-  
ЦИТЕ И НА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА

		Ознака на табелата						
		1	2	3	4	5	6	7
Контингент:								
Лаборатории		○	○	○	○	○	○	○
Предмети од домашно производство			○		○		○	
Предмети од увоз				○		○		○
Индустриско производство			○				○	
Промет			○				○	
Занаемство			○				○	
Територијална единица:	Број на модалитетот							
СР, САП, СФРЈ	10	●	●	●	●	●	●	●
Обележја:								
Локализација на лабораторијата	2	⊖						
Кадрн	7	⊖						
Прегледани мостри	2		⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
Причина за неисправност на мострата	5		⊖	⊖				
	12				⊖	⊖	⊖	⊖
Хемиска исправност	намирници	22			⊖			
	предмети за општа употреба	20				⊖		
Микро-биолошка исправност	намирници	7					⊖	⊖
		22		⊖				
	предмети за општа употреба	20			⊖			
		2		⊖	⊖			

- – за означениот контингент се изработени посебни табели
- – за означените територијални единици се изработени посебни табели
- ⊖ – обележјето се наоѓа во заглавието
- ⊕ – обележјето се наоѓа во претколоната

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Обр. бр. 3-15-86

ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА - СЛУЖБА

Матичен број на организацијата<sup>1)</sup>

МЕСТО, ОПШТИНА

СР - САП

**ИЗВЕШТАЈ**  
**ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ИСПРАВНОСТ НА НАМИРНИЦИТЕ И НА ПРЕДМЕТИТЕ**  
**ЗА ОПШТА УПОТРЕБА**

за \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ година

<sup>1)</sup> Матичен број под кој се води здравствената организација во Единствениот регистар на организациите и заедниците







МИКРОБИОЛОШКА ИСПРАВНОСТ НА НАМИРНИЦИ И ПРЕДМЕТИ  
ЗА ОПШТА УПОТРЕБА ОД УВОЗ

Табела 3

Вид намирници и предмети за општа употреба	Број на прегледаните мостри		Неисправни мостри поради наод на:				
	вкупно	од тоа не одговараат	салмонела	коагулаза на позитив. стафилокок.	квасници и мувла	инсекти и паразити	друго
1	Млеко						
2	Производи од млеко						
3	Месо						
4	Производи од месо						
5	Риби, школки, ракови						
6	Производи од риби						
7	Јајца и производи од јајца						
8	Жита, легуминози, брашно						
9	Леб, тестенини, кекс						
10	Слатки						
11	Шеќер, бонбони, чоколадо, мед						
12	Детска храна и диетет. намир.						
13	Овошје и производи од овошје						
14	Зеленчук и производи од зеленчук						
15	Масти и масла						
16	Адитиви, мирудии						
17	Кафе, какао и чаеви						
18	Алкохолни пијалаци						
19	Безалкохолни пијалаци						
20	Друго						
	Вкупно (1 до 20)						
23	Садови и приб. за еднокр. уп.						
24	Сред. за одрж. на лична хигиена, нега и разубавување на лицето и телото						
	Вкупно (21 до 22)						









**УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА****ОДЛУКА****ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СПРОТИВНОСТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 217 СТАВ 3 ОД ЗАКОНОТ НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СО ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 170 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ**

1. На иницијатива на Александар Ристовски, од Битола, Уставниот суд на Југославија, со решението У-бр. 231/85 од 15 мај 1986 година, поведе постапка за оценување на спротивноста на одредбата на член 217 став 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СР Македонија”, бр. 10/83 и 43/85) со одредбите на член 170 од Законот за облигационите односи и со одредбите на чл. 205 и 209 од Законот за здружениот труд.

2. Со оспорената одредба е пропишано дека заедницата за здравствена заштита има право да бара непосредно од работникот надомест на штета што во работата или во врска со работата ќе му ја причини на трето лице (корисник на здравствена заштита) ако штетата е причинета намерно или од небрежност. Кога се бара надомест на штета и од организацијата на здружен труд и од работникот, тогаш тие за штетата одговараат солидарно.

Во текот на постапката пред Уставниот суд на Југославија е донесен Законот за измени и дополненија на Законот за здравствена заштита („Службен весник на СР Македонија”, бр. 50/87). Со член 21 од тој закон е изменета оспорената одредба на член 217 став 3 дотолку што сега заедницата за здравствена заштита има право да бара непосредно од работникот надомест на штета што ја причинил во работата или во врска со работата, ако штетата е предизвикана намерно или од крајно невнимание.

3. Бидејќи во текот на постапката пред Уставниот суд на Југославија оспорената одредба е изменета така што повеќе не постои одговорност на работникот за штета што во работата или во врска со работата ќе ја причини од обична небрежност, туку само за штета што ќе ја предизвика намерно или од крајно невнимание, со тоа престанале причините поради кои Уставниот суд на Југославија повел постапка за оценување на спротивноста на оспорената одредба со одредбите на чл. 205 и 209 од Законот за здружениот труд.

4. Со одредбата на член 170 став 1 од Законот за облигационите односи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 29/78) е утврдено дека за штета што работникот во работата или во врска со работата ќе му ја причини на трето лице одговара организацијата на здружен труд во која работел работникот во моментот на причинувањето на штетата, освен ако докаже дека работникот во дадените околности постапувал онака како што требало. Според одредбата на став 2 од овој член, оштетеникот има право да бара надомест на штетата и непосредно од работникот, ако штетата ја причинил намерно.

Од наведените одредби на Законот за облигационите односи јасно произлегува дека за штетата што работникот во работата или во врска со работата ќе му ја предизвика на трето лице одговара организацијата на здружен труд, со тоа што оштетеникот има право да бара надомест на штетата и непосредно од работникот ако штетата ја причинил намерно. За разлика од овие одредби, со оспорената одредба се утврдува правото на заедницата за здравствена заштита да може непосредно од работникот да бара надомест на штетата, ако штетата ја причинил не само намерно, туку и од крајно невнимание, што е во спротивност со наведените одредби на член 170 од Законот за облигационите односи.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 18 мај 1988 година, донесе

**О д л у к а**

1. Се утврдува дека одредбата на член 217 став 3 од Законот на СР Македонија за здравствена заштита е во спротивност со одредбите на член 170 од Законот за облигационите односи.

2. Собранието на СР Македонија, во смисла на член 384 став 2 од Уставот на СФРЈ, е должно, во рок од шест месеци од денот на доставувањето на оваа одлука, да ја отстрани спротивноста на оспорената одредба на Законот за здравствена заштита со Законот за облигационите односи.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ” и во „Службен весник на СР Македонија”.

4. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во следниот состав: претседател на Судот д-р Бранислав Ивановиќ и судиите: Хрвое Бачиќ, Милован Бузаниќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Александар Фира, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи.

У-бр. 231/85  
18 мај 1988 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на  
Југославија,  
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за метролошките услови за тегови со номинални маси од 1 mg до 50 kg, објавен во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 54/88, се поткраднала долунаведена грешка, та се дава

**ИСПРАВКА****НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ТЕГОВИ СО НОМИНАЛНИ МАСИ ОД 1 mg ДО 50 kg**

Во главата на тебелата на Прилог I, наместо ознаката:  $M_2$  „ $(\pm mg)$ ” треба да стои ознаката:  $M_2$  „ $(+ mg)$ ”.  
Од Службен лист на СФРЈ”, Белград, 29 септември 1988 година.

**УКАЗИ**

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

**УКАЗ**

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КИПАР И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КИПАР**

**I**

Се отповикува  
Веселин Поповац, од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Кипар.

**II**

Се назначува  
Петар Бошковиќ, досегашен советник на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Кипар.

**III**

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## IV

Страна

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 16  
12 септември 1988 година  
БелградПретседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Раиф Диздаревиќ, с. р.

## СОДРЖИНА:

	Страна		Страна
740. Уредба за измени на Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци —	1505	746. Правилник за дополненија на Правилникот за квалитетот на житата, мелничките и пекарските производи, тестенините и брзо смрзнатите теста —	1509
741. Уредба за дополние на Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци —	1505	747. Правилник за југословенскиот стандард за хартија, картон и лепенка —	1509
742. Уредба за условите, критериумите, начинот и постапката за користење и враќање на средствата од стоконните кредити по бенефицирани услови што се одобрени со Меморандумот за согласноста помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија, потпишан на 29 јануари 1988 година —	1505	748. Правилник за југословенскиот стандард за радиокомуникации —	1510
743. Одлука за начинот и постапката на користење на средствата одобрени со Меморандумот за согласноста меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија, потпишан на 29 јануари 1988 година заради унапредување на научно-технолошката соработка —	1507	749. Правилник за југословенските стандарди за радиофреквенциски пречки —	1510
744. Одлука за критериумите што ќе се применуваат при одобрување увоз на стоки без плаќање царина, односно со снижена стапка на царина заради производство на стоки за извоз —	1500	750. Правилник за југословенските стандарди за електронски цевки —	1511
745. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за начинот на утврдување на дозволеното ниво на средствата за потрошувачка и за начинот на пресметка на вишоците на приходи —	1509	751. Правилник за престанок на важењето на југословенските стандарди за мерен и контролен алат —	1511
		752. Одлука за измена на Одлуката за износот на месечниот надомест на трошоците за вршење на функцијата —	1511
		753. Одлука за измена на Одлуката за износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ —	1511
		754. Одлука за измена на Одлуката за износот на дневниците на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ —	1512
		755. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на основицата и на стапката на придонесот на Стопанската комора на Југославија за 1988 година —	1512
		756. Одлука за основните обележја на кованите пари во апоени од 10, 20, 50 и 100 динари —	1521
		757. Решение за единствените статистички стандарди за годишниот извештај за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба —	1512
		Одлука за оценување на спротивноста на одредбата на член 217 став 3 од Законот на СР Македонија за здравствена заштита со одредбите на член 170 од Законот за облигационите односи —	1527
		Исправка на Правилникот за метролошките услови за тегови со номинални маси од 1 mg до 50 kg —	1527
		Укази —	1527